




1.3.

Останати макроекономски движења

**Месечен пораст на платите
од 2,0% номинално и за 0,6%
реално**

Во април 2003 година¹, просечната исплатена нето плата по работник во Република Македонија изнесуваше 11.777 денари, што претставува номинално месечно зголемување за 2,0%, а реално за 0,6% (поради ефектот од порастот на инфлацијата во април за 1,4%). Набљудувано според сектори, месечен пораст на платите е регистриран во сите три сектори: индустријата за 2,4%, земјоделството за 3,7% и службниот сектор за 1,2%. На годишна основа, просечната нето плата номинално е повисока за 9,4%, а реално за 9,0%. Исто така, просечната нето плата во првите четири месеци од 2003 година е номинално (приближно идентично и реално) повисока за 7,1% во однос на истиот период од претходната година.

Графикон 5
Просечна нето плата
(промена во %, месец / претходен месец)



Во април 2003 година, 26,5% од вработените во Република Македонија не примиле плата за соодветниот месец, што претставува зголемување на процентот на неисплатени вработени во споредба со претходниот месец за 1,3 процентни поени.


**Вкупниот буџетски приходи
во мај 2003 година беа
повисоки за 14,4% на
месечна основа...**

Вкупните приходи на централната државна власт во мај 2003 година беа повисоки за 14,4% во однос на претходниот месец и изнесуваа 6.517 милиони денари. Месечниот пораст е резултат на зголемените приходи кај сите главни приходни категории. Најзабележителен пораст од 69,3% остварија приходите од финансирање (како резултат на зголемените приходи врз основа на донацији и задолжување во странство), што придонесе да се зголеми нивното учество во вкупната приходна структура за 9,3 процентни поени. Притоа, извршните приходи, како најважна приходна категорија, го намалија структурното учество за 9,2 процентни поени и остварија умерен месечен пораст од 1,2%, кој произлегува од високиот пораст на неданочните приходи (за 4,3 пати), додека кај даночните приходи е регистрирано намалување (за 12,6%). Регистрираниот висок пораст на неданочните приходи се должи на зголемувањето на претприемачкиот приход од јавни финансиски и нефинансиски институции.

¹ Последен расположлив податок




Графикон 6
Вкупни приходи на централниот буџет
(во милиони денари)



...додека на кумулативна основа тие беа пониски за 9,3%

Вкупните буџетски приходи во периодот јануари-мај 2003 година изнесуваа 26.077 милиони денари, или за 9,3% помалку од приходите во истиот период од 2002 година. Кумулативен пад на приходите е регистриран кај сите главни приходни категории, при највисок пад на приходите од финансирање (за 34,0%), со што се намали и нивното учество во приходната структура за 5,8 процентни поени. Тоа доведе до зголемување на структурното учество на изворните приходи за 5,7 процентни поени и покрај тоа што на кумулативна основа тие бележат пад од 2,7%, како последица од намалените даночни приходи за 6,4% (главно како одраз на укинувањето на данокот на финансиски трансакции).

Графикон 7
Вкупни приходи и расходи на централниот буџет
(во милиони денари)




Во мај 2003 година вкупниште буџетски расходи се намалија за 10,2% на месечна основа...

Во мај 2003 година, вкупните буџетски расходи беа за 10,2% пониски во однос на претходниот месец и изнесуваа 5.322 милиони денари. Месечното намалување на буџетските расходи се должи на намалените расходи за финансирање (намалена отплата на главница на домашен и странски долг) за 65,9%, со оглед на високата споредбена основа во април, кога беше исплатена третата рата од обврзниците за старото девизно штедење. Кај останатите главни расходни категории е регистриран пораст. Така, кај тековните трошоци е регистриран месечен пораст од 8,1%, како резултат на зголемените трошоци за трансфери и зголемените трошоци за стоки и услуги за 38,1% и 4,1%, соодветно.



Графикон 8
Вкупни расходи на централниот буџет
(во милиони денари)



...и на кумулативна основа беа ѹониски за 8,5%

Вкупните буџетски расходи, на кумулативна основа (јануари-мај 2003 година) беа пониски за 8,5% во однос на истиот период од претходната година и изнесуваа 25.369 милиони денари. Кумулативно намалување е регистрирано кај повеќе главни расходни категории (освен расходите за финансирање). Така, кај тековните трошоци е регистриран кумулативен пад од 9,3%, согласно намалените расходи за стоки и услуги за 51,5% (кои и во посткризниот период беа високи) и намалените расходи за отплата на камати за 28,8%.